

**БАРАЊЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПЛАТЕЖНИ ТРАНСАКЦИИ ЗАСНОВАНИ НА КАРТИЧКИ ПРЕКУ ПОС ТЕРМИНАЛ/И**
**ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ**

1	Назив на правното лице	
2	Комерцијално име	
3	Адреса и седиште на правното лице	
4	Матичен број на правното лице	
5	Даночен број на правното лице	
6	Денарска платежна сметка во СБ	
7	Дејност на правното лице	
8	E-mail адреса на правното лице	
9	Веб страница на правното лице	

**ПОДАТОЦИ ЗА ЛОКАЦИЈА НА ПРОДАЖНО МЕСТО ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА ПОС ТЕРМИНАЛ**

	Број на ПОС терминали за инсталација	
	Причина за поднесување на барање за инсталација на ПОС терминал (да се обележи):	
	<input type="checkbox"/> Нов трговец <input type="checkbox"/> Ново продажно место <input type="checkbox"/> Промена на адреса на продажно место	

**ЛОКАЦИЈА 1**

1	Адреса на локација 1	
2	Телефонски број на локација 1	

**ЛОКАЦИЈА 2**

1	Адреса на локација 2	
2	Телефонски број на локација 2	

**ЛОКАЦИЈА 3**

1	Адреса на локација 3	
2	Телефонски број на локација 3	

**ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛ И ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ЗА ПОС ТЕРМИНАЛИ**
**УПРАВИТЕЛ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ**

1	Име и презиме на управител	
2	Телефонски број за контакт	

**ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ**

1	Име и презиме на овластено лице	
2	Телефонски број за контакт	

Овластениот претставник на правното лице, со потпишувањето на ова Барање, потврдува дека:

- Ги има добиено, прочитано, ги прифаќа и е целосно согласен со Општите правила и услови на Стопанска банка АД – Скопје за прифаќање на платежни трансакции засновани на картички, кои се достапни во електронска форма на интернет страната на Банката и во печатена форма во филијалите на Банката и потврдува дека е запознаен дека истите се дел од рамковниот договор за платежни услуги што го има со Стопанска банка АД – Скопје.
- Информациите дадени во овој формулар се точни.
- Ја овластува Стопанска банка АД - Скопје да ја проучи финансиската состојба и сопственоста на правното лице.

Датум и место \_\_\_\_\_

Директор на филијала

Барател

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат на трговец